

Zusatzangaben zur Erreichbarkeit und Vertretung
Дополнителни информации за достапност и застапување

Vorname, Nachname име, презиме	
Zustellungsfähige Postadresse поштенска адреса	
Postleitzahl und Ort поштенски број и место	
Telefon телефон	
E-Mail е-пошта/мејл	

1) Erreichbarkeit per E-Mail - Достапност по е-пошта/мејл

Ich bin damit einverstanden, dass die Botschaft mich bezüglich Rückfragen per E-Mail kontaktiert.
Се согласувам Амбасадата за кои било прашања да ме контактира по е-пошта/мејл.

Für den Fall, dass mein Antrag auf ein Visum abgelehnt werden sollte, bin ich mit der Übersendung des Ablehnungsbescheids per E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse einverstanden. Das Postfach dieser E-Mail-Adresse wird regelmäßig von mir eingesehen.

Се согласувам во случај моето барање за виза да биде одбиено известувањето за одбивање да се испрати на горенаведената е-пошта/мејл. Поштенското сандаче на оваа е-пошта редовно се прегледува од моја страна.

2) Vertretung / Застапување

Ich habe verstanden, dass die Visastelle nur mit mir persönlich oder zusätzlich einem von mir benannten Vertreter (Rechtsanwalt / Familienmitglied) kommunizieren kann.

Јас сум свесен дека одделот за визи може да комуницира само со мене лично или со застапник именуван од мене (адвокат / член на семејството).

Ich bestimme als meinen Vertreter / за мој застапник одредувам:

Vorname, Nachname име, презиме	
Zustellungsfähige Postadresse поштенска адреса	
Postleitzahl und Ort поштенски број и место	
Telefon телефон	
E-Mail е-пошта/мејл	

Datum und Unterschrift / Датум и потпис: _____